

БАРАЊЕ

за категоризација на угостителски објекти
(куќи, станови и соби за издавање)

Податоци за подносителот на барањето :

Име и презиме	
ЕМБГ	
Улица и број	
Контакт телефон	
e-mail	

* Задолжително да се пополни

Барам да ми издадете решение за категоризација на угостителскиот објект за сместување

<i>адреса на објектот за сместување</i>

Услуги кои се предмет на работење на угостителскиот објект :

- изнајмување најмногу до десет соби, односно 20 легла;
- давање услуги на појадок само на корисниците на собите;

Кон Барањето приложувам :

- Доказ за сопственост
- Доказ за уплата на Административна такса по тарифен број 1, во висина од **50,00 ден.**
образец: ПП 50 за поднесено Барање за категоризација на угостителски објект
Трезорска сметка - 100000000063095-НБРМ,
Уплатна сметка - 840-138-03161 , **шифра** - 722 313 00,
Цел на дознака: Административна такса за категоризација на угостителски објект
- Доказ за уплата на Административна такса по тарифен број 2 Уплата од **250,00 денари**
на Образец: ПП 50
Трезорска сметка-100000000063095-НБРМ,
Уплатна сметка-840-138-03182, **шифра** 722 315 00 ,
Цел на дознака: Административна такса за издадено Решение за категоризација на угостителски објект.

При секоја промена ќе бидете благовремено известени.

Барател

Крива Паланка, __.__.20__ година